



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата

Петок, 28 октомври 1966  
Скопје

Број 31

Год. XXII

Претплатата за 1966 год. изнесува 45 (4.500) дин. Овој број чини 0,48 (48) дин Жиро сметка бр 401-1-699

151.

Врз основа на член 53 став 2 од Законот за финансирање на општествено-политичките зедници во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 9/65), Извршниот совет донесува

### О Д Л У К А ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Од средствата на Резервниот фонд на Социјалистичка Република Македонија се доделуваат на Општината Тетово 250.000 динари, на име помош за отклонување последиците од елементарните непогоди на подрачјето на општината настанати во 1966 година.

2. Средствата од претходната точка се доделуваат неповратно.

3. Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-2026/2

7 октомври 1966 год.

Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Никола Минчев, с. р.

152.

Врз основа на член 92 од Статутот на Стопанската банка — Скопје, Извршниот одбор на Банката на својата седница од 28 септември 1966 година донесе

### О Д Л У К А ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА ВЛОЖУВАЊА ВО ОСНОВНИ И ТРАЈНИ ОБРТНИ СРЕДСТВА ВО ЗЕМЈОДЕЛ- СТВОТО И ШУМАРСТВОТО ВО ПЕРИОДОТ 1966/1970 ГОДИНА

Во согласност со насоките на општествените планови за развој на СРМ и СФРЈ од 1966 до 1970 година, поставената деловна политика на Банката и Одлуката за општите услови за одобрување кредити, Стопанската банка — Скопје (во понатамошниот текст: Банка) во периодот 1966/1970 година од расположивите средства за долгорочни вложувања ќе одобрува кредити за вложувања во основни и трајни обртни средства во земјоделството и шумарството според следново:

#### I — ОБЛАСТ ЗЕМЈОДЕЛСТВО

##### 1. Намена на кредитите

1.1. Во областа на земјоделството Банката ќе одобрува кредити за вложувања во основни и трајни обртни средства за следниве намени:

а) Довршување на започнатите инвестициони објекти и тоа за:

— вложувања во трајни обртни средства за објектите кредитирани преку Банката, а за кои не се обезбедени трајни обртни средства или се обезбедени во недоволен износ при одобрувањето на кредитите за основни средства;

— покривање на зголемените вредности кај инвестиционите објекти во изградба настанати поради измена на соодветните прописи, а во некои критични моменти и за покривање на зголемените вредности настанати од други објективни причини ако со тоа се обезбедува висок економски ефект и ако со инвестицијата се отстрануваат тесните грла во производството;

— изградба на детална каналска мрежа поврзана со организирање на земјоделско производство при услови на наводнување во подрачјата на мелиоративните системи по Законот за мелиоративните работи во СРМ, како и на други мелиоративни објекти со кои се обезбедува целосно техничко-технолошко решение на конкретни инвестициони зафати во земјоделството и нивното ефектуирање.

б) Модернизација, реконструкција и отстранување на тесни грла на постојните капацитети и тоа: за сите намени и потреби со кои се постигнува отстранување на тесни грла, интензификација, заокружување и оптимализација на производството при постојните производни капацитети.

в) Изградба на нови објекти со кои се обезбедува поскладен стопански развој, отстранување на меѓугрлски тесни грла и оптимализација на производството, и тоа во прв ред за инвестициони вложувања со кои се остварува активирање на мелиоративните системи и подрачја со изразито поволни природни услови за земјоделско производство и тоа за сите намени и потреби со кои се обезбедува оптимализација на производството, а пред се: за изградба на нови објекти за наводнување, за зголемување и агро-мелиорирање на обработливи површини во општествениот сектор, подигање на долготрајни насади, градинарско производство, зголемување на сточниот фонд, изградба на објекти за преработка и доработка и друго.

Во рамките на оваа намена, Банката ќе одобрува кредити за инвестиции во кооперација со индивидуални производители.

## 2. Услови за одобрување на кредитите

2. 1. Банката ќе одобрува кредити во висина до 50% од претсметковната вредност на вложувањата. Состатокот на средствата до претсметковната вредност на инвестицијата, инвеститорот го обезбедува од сопствени средства и други извори (банки и слично).

2. 2. Кредитите за довршување на започнатите инвестициони објекти, освен оние за изградба на детална каналска мрежа, ќе се обезбедуваат од средствата на Републиката за инвестициони вложувања, и тоа под следниве услови:

1. За трајни обрнци средства со интересна стапка од 5% годишно, рок за враќање 10 години и сопствено учество во трошоците на инвестицијата како и за односните кредити за основни средства.

2. За зголемените вредности кај инвестиционите објекти со интересна стапка од 6% годишно, и рок за враќање 5 години.

2. 3. Кредитите за изградба на детална каналска мрежа, ќе се одобруваат од средствата на Фондот на Федерацијата за кредитирање стопанскиот развој на недоволно развиените републики и краишта со рок за враќање до 15 години и интересна стапка што Банката ќе ја плаќа на овие средства зголемена за 0,5%.

2. 4. Кредитите за модернизација, реконструкција и отстранување на тесни грла ќе се одобруваат од средствата на Банката за долгорочни вложувања и Фондот на Федерацијата за кредитирање на недоволно развиените републики и краишта и тоа под следниве услови:

— интересна стапка 5% годишно за зголемување на обработливи површини, долгогодишни насади, мелiorативни работи, механизација, складирање, приплоден добиток и пристапни патини и 6% годишно за другите намени, и

— рок за враќање до 15 години.

2. 5. Кредитите за изградба на нови објекти ќе се одобруваат од средствата на Банката за инвестициони вложувања и од Фондот на Федерацијата за кредитирање стопанскиот развој на недоволно развиените републики и краишта, со:

— интересна стапка од 6% годишно и

— рок за враќање 15 години.

## 3. Критериуми за одобрување на кредитите

Одобрувањето на кредитите ќе се засновува на следниве критериуми:

1. Кредитите ќе се одобруваат само на работни организации способни да организираат рентабилно производство. Способноста ќе се цени врз основа на веќе остварените резултати во работењето, обезбеденоста со доволно и искусен стручен кадар и постоењето на други услови за успешна реализација и ефектуирање на инвестиционата програма.

Нормативите за обезбеденоста на инвеститорите со стручен кадар ќе се утврдат со посебно упатство што ќе го донесе Банката;

2. Предвидените концепции со инвестиционата програма треба да обезбедуваат:

— економични вложувања,

— економично и рентабилно производство,

— примена на современи методи во организирањето на проектираното производство, при што треба да се користат најуспешните постигања во технологијата и економијата,

— максимално користење на домашните репроматеријали,

— пласман на предвиденото производство на домашниот или странскиот пазар,

— брзо ефектуирање на инвестицијата,

— повољно влијание врз платниот биланс на земјата преку зголемување на извозот и намалување на увозот, и

— остварување на акумулација која обезбедува стплата на ануитетот во одредени рокови.

3. Инвестициите да овозможуваат целосно ефектуирање на досега вложените средства, отстранување на тесните грла, потпуно довршување на недовршените објекти и комплетирање на линии кај одделни производи;

4. Инвестициите во нови капацитети да обезбедуваат зголемување на производството на дефицитарни производи и производи за извоз;

5. Ануитетите да се отплатуваат во еднакви годишни износи;

6. Вложувањата да се усмерени кон специјализација или натамошна специјализација;

7. Со инвестиционите кредити да се поттикнуваат економски оправданите интеграциони процеси и кооперација во производството;

8. Инвестиционите кредити да се одобруваат под услов изградбата на односната инвестиција во целост да биде обезбедена со средствата кои учествуваат во заедничкото кредитирање;

9. Кредитите да се одобруваат непосредно на крајните корисници, а врз основа на поднесена економско-техничка документација;

10. Предност за добивање на кредит, при еднакви други услови, ќе имаат покрупни работни организации кои:

— имаат можност од своите вкупно расположливи средства порано да го вратат кредитот и кои нудат поголемо сопствено учество во трошоците на инвестицијата,

— остваруваат пократок рок за изградба,

— со предвидените вложувања обезбедуваат постигање на ефекти во пократок рок и го подобруваат стопанисувањето на организацијата, односно го подобруваат во поголема мерка користењето на вкупните капацитети,

— се преориентираат од увозен на домашен репроматеријал, односно на набавка на репроматеријалот во земја со чии девизи се располага во поголема мерка,

— преземаат обврски за полагање динарски или девизни депозити кај Банката пред, за време и по завршувањето на инвестицијата, и

— се ориентираат на производни капацитети со кои се врзуваат вонрепублички средства и странски капитал.

#### 4. Начин на одобрување на кредитите

4.1. Инвестиционите кредити Банката ќе ги одобрува по пат на непосредна спогодба, а врз основа на поднесено кредитно барање, кое треба да ги содржи сите потребни елементи за оценка на инвестиционото вложување, а посебно:

- целта за која се бара кредитот,
- висината на кредитот,
- износот на средствата со кои кредитобарачот учествува во трошоците на инвестицијата, со укажување на изворите на овие средства,
- интересната стопа и рокот за враќање на кредитот што ги нуди кредитобарачот,
- рокот за почеток и завршување на работите, како и денот од кога започнува отплатата на кредитот.

Барањето за инвестиционен кредит се поднесува на образци, кои можат да се добијат во Банката.

4.2. Кон барањето за кредит се приложува:

1. Инвестициона програма составена според Законот за изградба на инвестиционите објекти, чија технологија и економика е заснована на современи научни достигнувања и извод од записникот од седницата на надлежниот самоуправен орган на организацијата на која е донесена инвестиционата програма.

Инвестиционата програма треба да содржи и пресметка на обртните средства потребни за функционирање на основните средства за чија изградба, односно набавка се бара кредит, како и начинот за обезбедување на тие средства;

2. Податоци за оцена на кредитната способност на работната организација обработени во смисла на Одлуката за поблиските услови и роксите за давање и користење на краткорочните кредити во 1966 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 11/66), а особено податоци од кои ќе се утврди дека:

— работната организација ги има решено сите проблеми на инвестиционата изградба што е во тек, и

— има утврден смер и среднорочен план за развој на производството;

3. Препис од записникот од седницата на надлежниот орган на организацијата на која е донесена одлука за задолжување на работната организација и дека обезбедува сопствено учество во инвестирањето;

4. Доказ за обезбедување на средства за полагање на 2,5% од претсметковната вредност на инвестицијата за енергетика;

5. Завршна сметка на работната организација за изминатите две години (образец ЗС бр. 1).

6. Препис од решението за регистрација на стопанската организација.

4.3. Одобрувањето на кредити според предните услови Банката ќе го врши самостојно или во аранжман со други банки и кредитори, при што ќе ги применува следниве форми за кредитирање:

— заедничко кредитирање на одредени намени и објекти;

— здружување на средства за кредитирање на одредени објекти, и

— добивање кредити од други банки и кредитори за одредени намени и под одредени услови.

Формата што ќе се применува, претходно ќе се договара врз основа на поднесени повуди од инвеститорите и постигнати спогодби со заинтересираните банки и кредитори.

#### 5. Корисници на кредитите

Корисници на кредитите можат да бидат земјоделски производни организации и други работни организации, групации на организации (деловни здруженија и сл.), како и општествено-политички заедници — за земјоделски и други стопански организации во основање, способни да организираат рентабилно земјоделско производство.

### II — ОБЛАСТ ШУМАРСТВО

#### 1. Намера на кредитите

Во областа на шумарството Банката ќе одобрува кредити за вложувања во основни средства, и тоа за:

а) довршување на започнатите инвестициони објекти, односно покривање на зголемените првености кај инвестиционите објекти во изградба, настанати до 31. XII. 1966 година поради измена на соодветни прописи или движења на материјалите и услугите, ако на друг начин не се регулирани, и

б) изградба на шумски комуникации и подигање на плантажи од тополи и брзорасни четинари.

#### 2. Услови за одобрување на кредитите

2.1. Кредитите за довршување на започнатите инвестициони објекти ќе се одобруваат од средствата на Републиката за инвестициони вложувања со:

— интересна стопа од 6% годишно,

— рок за враќање до 10 години, и

— сопствено учество во трошоците на инвестицијата најмалку 25% од претсметковната вредност на инвестиционото вложување.

2.2. Кредитите за изградба на шумски комуникации и подигање на плантажи од тополи и брзорасни четинари ќе се одобруваат од средствата на Банката за долгорочни вложувања до висина на 50% од вредноста на инвестицијата, со:

— интересна стопа од 6% годишно, и

— рок за враќање 15 години.

Другите средства до претсметковната вредност на инвестицијата се обезбедуваат: за шумските комуникации од средствата на инвеститорот и Фондот на Федерацијата за шумски патишта, а за плантажите од тополи и брзорасни четинари од средствата на инвеститорот и други извори.

### 3. Критериуми за одобрување на кредитите

Одобрувањето на кредитите ќе се заснова на истите критериуми предвидени за областа земјоделство, со тоа што предност за добивање на кредит за изградба на шумски комуникации ќе имаат оние кредитобарачи кои ги исполнуваат и следниве услови:

- имаат шумско-уредувачки елаборат за шумата што се отвора,
- зафаќаат комплекси на шума со поголема дрвна маса, и
- даваат целосно решение за отворање на шумски комплекси.

### 4. Начин на одобрувањето на кредитите

Одобрувањето на кредитите ќе се врши на начин како што е предвидено за областа земјоделство, со тоа што кон кредитното барање ќе се приложува и ситуација и локација на објектот во размер 1:10000 и 1:25000.

### 5. Корисници на кредитите

Корисници на кредитите можат да бидат шумски и други работни организации, групации на организации (деловни здруженија и сл.) способни да организираат рентабилно производство.

14 септември 1966 година

Скопје

#### СТОПАНСКА БАНКА СКОПЈЕ

Претседател

на Извршниот одбор на Банката,  
Спасе Черепњалковски, с. р.

## Обласен дел

### РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. број 428, страна 977, книга II, е запишан под фирма: Дом за стари лица во село Злокуќани — Скопје. Предмет на работењето на домот е: да ги згрижува возрасните лица над 60 години старост на кои им е потребна домашна заштита и грижа, а по исклучок и со помалку години; да се грижи за нивното сместување, облекување, исхрана и друга разонода, со што би се обезбедиле услови за нормален живот; да се грижи за нивното здравје и да обезбедува нужна лекарска помош и нега на старите; да ги поттикнува старите лица со подобри психофизички способности на доброволно активно учество во работната терапија што ќе ја организира домот.

Домот е основан од Градското собрание на град Скопје со решение број 3958/1 од 6. VI. 1966 година.

Установата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Роза Нолчева, в. д. директор, и Граорковска С. Марија, благајник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 283/66. (1343)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. број 481, страна 973, книга II, е запишано под фирма: Централно основно училиште „Влазими“ во село Доброште. Предмет на работењето на училиштето е: основно образование и воспитување на деца од 7 до 15 годишна возраст.

Основното училиште е основано од Собранието на општината Тетово, со решение број 01-5809/1 од 20. VII. 1966 година.

Основното училиште ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Алити Куртиш, в. д. директор, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 280/66. (1345)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите под рег. број 460, страна 74, книга II е запишано следното: Фирмата на Општинската аптека — Гевгелија во иднина се менува и ќе гласи: Градска аптека „7 ноември“ — Гевгелија.

Досегашните потписници на аптеката и тоа: Васил Гавровски, директор, Жана Поп Стојкова се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.

За нови потписници на аптеката се назначени следните лица: Коста А. Димитров, директор, и Жудев Горѓи, книговодител, сметано од 22. VII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 270/66. (1375)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите под рег. број 158, страна 852, книга II е запишано следното: На досегашниот потписник на Комуналниот завод за социјално осигурување — Скопје, Мане Шулевски, началник на финансното одделение му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За нов потписник на заводот е назначен Јанко Вељановски, дипломиран економист — началник на одделението за финансии. Тој установата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето со старите регистрирани потписници Петар Зафировски, директор, и Димо Јанчевски, пом. директор, сметано од 30. VIII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 286/66. (1377)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите на ден 17. VI. 1966 година, рег. број 79/66, е запишана под фирма: Станбено-комунална управа, со седиште во Демир Хисар. Предмет на работењето на управата е:

- води грижа за снабдување со вода на граѓаните и установите од населбата Демир Хисар,
- се грижи за одржување на водоводните уреди во Демир Хисар, а може да се грижи за одржување на водоводните уреди и за други населени места од подрачјето на општината, ако за тоа постои договор меѓу управата и месната заедница,
- се грижи за одржување на паркови и зеленило во населбата Демир Хисар,
- се грижи за чистотата во населбата Демир Хисар,
- врши услуги на граѓаните преку јавно купатило,
- управува со пазарштето во Демир Хисар и Смилево,

- стопанисува со станбени згради во општествена сопственост што се донесени во Фондот за станбени згради, според прописите што важат за стопанисување со станбени згради,
- се занимава со изградба на станбени згради и други помали инвестициони објекти,
- се грижи за деловните згради во општествена сопственост.

Управата е основана од Собранието на општината Демир Хисар, со решение број 03-1459/1 од 28. V. 1966 година.

Установата ќе ја потпишува Танас Ангелески, в. д. управник.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 102/66. (1254)

## РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на ден 22. I. 1966 година, страна 238, реден број 1, е запишана под фирма: Здружено водостопанско претпријатие „Брегалница“ со седиште во Кочани. Претпријатието е основано со спојување на досегашните водостопански претпријатија: Водостопанското претпријатие „Брегалница“ од Кочани, Водостопанското претпријатие „Брегалнички слив“ од Штип и Водната заедница „Брегалница“ од Кочани, кои ќе работат под назив:

1. Досегашното Водостопанско претпријатие „Брегалница“ — Кочани има положба на организација во својство на Здружено водостопанско претпријатие и ќе работи под назив: Здружено водостопанско претпријатие „Брегалница“ — Кочани.

2. Досегашното Водостопанско претпријатие „Брегалнички слив“ од Штип, како организација во состав на Здруженото водостопанско претпријатие ќе работи под назив: Здружено водостопанско претпријатие „Брегалница“ — Погон — Штип.

3. Досегашната Водна заедница „Брегалница“ од Кочани, како организација во состав на Здруженото водостопанско претпријатие ќе работи под назив: Здружено водостопанско претпријатие „Брегалница“ — Погон — Кочани.

Здруженото водостопанско претпријатие ќе ги врши следните дејности:

а) водостопанска услужна дејност, снабдување со вода, одржување и прочистување на загадени води и др.;

б) одржување, реконструкција и изградба на водостопански објекти и постројки;

в) изработка на инвестициона програма, инвестиционо-техничка документација за водостопански објекти и постројки и водостопански основи;

г) вршење истражувачки и студиски работи во водостопанството.

Како споредна дејност Здруженото водостопанско претпријатие ќе врши:

— изградба и одржување на комунални објекти и постројки за водоснабдување и прочистување на загадени води;

— со свои транспортни средства врши услуги и на трети лица;

— одгој, тов и стопанисување со риби во изградените вештачки акумулации.

Поголот во Кочани непосредно ќе ги врши и обавува следните дејности:

— водостопанска услужна дејност (снабдување со вода, одржување, прочистување на загадени води и др.);

— одржување и реконструкција на водостопански објекти и постројки;

— изградба на детална каналска мрежа и придружни објекти за искористување на постојните водостопански објекти и постројки;

— изработка на инвестициона програма, инвестиционо-техничка документација за водостопанските објекти и постројки чија изградба ја врши;

— изградба и одржување на комунални објекти и постројки за водоснабдување и прочистување на загадени води;

— со свои транспортни средства и механизација врши услуги и на трети лица;

— врши одгој, тов на риби во изградените вештачки акумулации и стопанисување со риби.

Поголот во Штип ги врши и обавува дејностите што се одредени и за поголот во Кочани.

Директор на претпријатието е Славко Тодор Цоневски.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на одлуките на водостопанските претпријатија: „Брегалница“ — Кочани број 02-1651/1 од 22. XII. 1965 година, „Брегалнички слив“ — Штип број 01-1630/1 од 11. XII. 1965 година и Водната заедница „Брегал-

ница“ од Кочани број РС 17/11-5354 од 20. XII. 1965 година, како и договорот склучен меѓу наведените организации, а заведен под број 01-1686/1 од 28. XII. 1965 година кај Водостопанското претпријатие „Брегалница“ — Кочани, број 01-4-32 од 28. XII. 1965 година кај Водната заедница „Брегалница“ — Кочани и број 01-1788/1 од 28. XII. 1965 година кај Водостопанското претпријатие „Брегалнички слив“ — Штип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 16/66. (995)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на ден 1. III. 1966 година, страна 365, реден број 1, е запишана под фирма: Осигурителен завод за СР Македонија — Филијала во Радовиш (која работи само на подрачјето на општината Радовиш).

Филијалата ќе ги врши следните дејности:

— задолжителни осигурувања одредени со сојузен закон;

— доброволни осигурувања одредени со закон на Југословенската заедница на осигурувањето;

— доброволни осигурувања одредени со закон на Заводот.

Филијалата организира и спроведува, согласно со важечките прописи, мерки за спречување настанување опасности од кои е извршено осигурување на имоти или лица (превентивни мерки), како и мерки за намалување штетите на осигурените имоти ако настани опасност (превентивни мерки).

Филијалата е основана од страна на Осигурителниот завод за СР Македонија — Скопје.

Овластен потписник за потпишување на жиро сметката на Филијалата е Ефтим Бојациев, в.д. директор.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на поднесената пријава од страна на в.д. директорот на Осигурителниот завод за СР Македонија — Скопје од 1. III. 1966 година и одлуката на Собранието на општината — Радовиш број 01-3837/1 од 28. XII. 1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 49/66. (1023)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на ден 14. III. 1966 година, страна 365, реден број 1, е запишан под фирма: Земјоделско индустриски комбинат „Радовишко Поле“, со седиште во Радовиш. Комбинатот е основан со спојување на работните организации: Земјоделското стопанство „Влагов Туганов“ — Радовиш, Мелиоративната опитна станица — Радовиш, Земјоделската задруга „Напредок“ — Радовиш, Земјоделската задруга „Пилав Тепе“, село Дамјан, Земјоделската задруга „Бобовец“, село Ињево и Земјоделската задруга „Илинден“, село Воиславци.

Комбинатот ќе ги врши следните дејности:

I. Во областа на стопанството: поледелство, лозарство, овоштарство, сточарство, откуп на земјоделски и сточарски производи, промет со индустриски стоки и земјоделски производи, промет со репродукционен материјал, преработки на земјоделски производи, алкохолни и безалкохолни пилјалаци, добиточни производи и шумски производи.

II. Индустриски дејности: кланица, млин, ладилник, бензинска пумпа, машински парк со механичка работилница за услуги на правни и приватни лица, угостителство, занаетчиство, кооперација со индивидуални земјоделски производители.

Директор на комбинатот е Бранко Лозналиев, кој ќе го претставува и потпишува.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на одлуките на Земјоделската задруга „Пилав Тепе“, село Дамјан број 23 од 15. I. 1966 година, Земјоделската задруга „Бобовец“, село Ињево број 28 од

15. I. 1966 година, Мелиоративната опитна станица — Радовиш број 39 од 15. I. 1966 година, Земјоделската задруга „Напредок“ — Радовиш број 2 од 15. I. 1966 година и Земјоделската задруга „Илинден“, село Воиславци број 8 од 15. I. 1963 година.  
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 66/66. (1026)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на ден 14. IV. 1966 година, страна 373, реден број 1, е запишана под фирма: Продавница, со седиште во Струмица, улица „Гуро Гаковик“ број 2/а.

Продавницата ќе врши промет на мало со намштај од сопствено производство.

Продавницата е основана од страна на Столарското претпријатие „Мебел“ од Штип.

Раководител на продавницата е Томе Динев Поп Анѓелосв, кој е овластен да ја потпишува и претставува.

Уписот е извршен во регистарот врз основа одлуката на работничкиот совет на „Мебел“ — Штип број 426 од 28. I. 1966 година и решението на Одделението за стопанство на Собранието на општината „Струмица број 03-1319/1 од 1. IV. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 94/66. (1037)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на ден 8. I. 1966 година, страна 361, реден број 1, е запишано под фирма: Водостопанско претпријатие „Струмички слив“, со седиште во Струмица. Претпријатието е основано со спојување на Водната заедница „Струмешница“ Струмица и Водостопанското претпријатие „Струмица“ — Струмица.

Претпријатието ќе ги врши следните дејности:  
— изградба, одржување и експлоатација на водостопански објекти и постројки при што:

— врши водостопанска услужна дејност (снабдување со вода, прочистување на загадени води и др.);

— одржување, реконструкција и изградување водостопански објекти и постројки;

— изготвување инвестициона програма (инвестиционо-техничка документација за водостопански објекти и постројки и водостопански основи);

— врши истражувачки и студиски работи во стопанството.

Како споредна дејност, Водостопанското претпријатие ќе обавува и:

— изградба и одржување на водостопански и комунални објекти и постројки за водоснабдување и прочистување на загадени води;

— со свои транспортни средства, машините и механизацијата врши услуги на трети лица;

— одгој, тов, стопанисување со риби во изградените вештачки акумулации.

Директор на претпријатието е Васил Хаџи Тосев.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на решението на Собранието на општината Струмица број 01-16271/1 од 31. XII. 1965 година и решението на општината за назначување на директор број 01-16228/1 од 31. XII. 1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 1/66. (1040)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на ден 23. V. 1966 година, страна 377, реден број 1, е запишан под фирма: Погон за изградба на хидромелиоративни и поројни објекти „Мелиопорој“, со седиште во Струмица.

Погонот ќе врши:

а) Основна дејност:

— изградба и реконструкција на хидромелиоративни и поројни објекти и постројки на водното подрачје на сливот на р. Струмица.

б) Споредна дејност:

— изградба и одржување на водостопански и комунални објекти и постројки за водоснабдување и прочистување на води;

— со свои транспортни средства и механизација (камиони, градежни машини, машини и алати) врши транспортни и други услуги на трети лица.

В.д. началник на погонот е Коста Ефтимов, кој е овластен да го претставува и потпишува.

Погонот е основан од Водостопанското претпријатие „Струмички слив“ од Струмица.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на одлуката на работничкиот совет на Претпријатието „Струмички слив“ — Струмица број 01-1/5 од 6. IV. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 107/66. (1041)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на ден 1. III. 1966 година, страна 369, реден број 1, е запишана под фирма: Осигурителен завод за СР Македонија — Филијала во Струмица (само за подрачјето на општината Струмица).

Филијалата ќе ги врши следните дејности:

— задолжителни осигурувања одредени со сојузен закон;

— доброволни осигурувања одредени со заклучок на Југословенската заедница на осигурувањето;

— доброволни осигурувања одредени со заклучок на Заводот.

Филијалата организира и спроведува, согласно со важечките прописи, мерки за спречување настанување опасности од кои е извршено осигурување на имоти или лица (превентивни мерки), како и мерки за намалување на штетите на осигурените имоти ако настапи опасност (превентивни мерки).

Филијалата е основана од Осигурителниот завод за СР Македонија — Скопје.

Овластен потписник за потпишување на жиро сметката на филијалата е Ванчо Николчев.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на поднесената пријава од страна на в.д. директорот на Заводот — Скопје од 1. III. 1966 година и одлуката на Собранието на општината Струмица број 01-244 од 13. I. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 47/66. (1044)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на ден 21. II. 1966 година, страна 366, реден број 1, е запишано под фирма: Претпријатие за стопанисување со станбени згради во општествена сопственост, со седиште во Струмица.

Претпријатието ќе ги врши следните дејности:  
— се грижи за инвестиционото одржување на станбените згради, становите и деловните простории, со тоа што врши реконструкција и модернизација на станбените и деловните простории;

— ги извршува одлуките на станарите за употреба на средствата со кои располагаат станарите за текуштото одржување на станбените згради;

— им помага на станарите и на закупците на деловните простории во текуштото одржување на станбените згради, становите и деловните простории, како и врз основа на договор врши за нив текушто одржување;

— ја води финансиската, материјалната и другата евиденција на фондот на станбените згради;

— со носителите на станарското право на кои им се доделени станови склучува договори за користење на тие станови, како и договори со закупците на деловните простории на кои доделените простории им се дадени во закуп;

— ја определува височината на станарината и наемнината во склад со мерките и смерниците на Општинското собрание;

— може да купува и гради станбени згради, станови и деловни простории и да врши други работи со кои се придонесува за зголемување обемот на станбената изградба и мобилизацијата на дополнителните средства;

— го планира развојот на станбеното стопанство на подрачјето на општината и прибавува техничка документација за изградба со цел за целосна станбено-комунална изградба;

— ги издава во закуп станбените и деловните простории што ги изградило или купило од средствата на фондот на станбените згради;

— може под условите определени со посебен сојузен закон да продава и заменува станбени згради, станови и деловни простории, што се наоѓаат во фондот на станбените згради;

— по договор со интересните може да се вршат и други работи, што се во врска со стопанисувањето на станбените згради, доколку за тоа располагаат со стручни можности;

— му предлага на Општинското собрание донесување на технички и други нормативи за одржување на станбените згради, како и мерки заради ускладување на станарината со височината на градежните трошоци;

— врши и други работи предвидени со законот, како и работи што на претпријатието ќе му ги поверат основачите.

Директор на претпријатието е Киро Тренчев. Уписот е извршен во регистарот врз основа на решението на Собранието на општината Струмица број 01-248/1 од 13. I. 1966 година.

Од Округниот стопански суд во Штип, Фи бр. 31/66. (1047)

Округниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 955, страна 577, книга IV, е запишана под фирма: Занаетчиско браварско-ливачка задруга „Челик“ — Горче Петров. Предмет на работењето на задругата е: браварско-ливачка дејност.

Задругата е основана од основачите: Христовски Мирко Фани, Настевски Тодор Живко, Костовски Владо Андреја, Славковски Спасе Стеван, Петрушевски Киро Томе, Милосављевиќ Трифун Драган, Колевски Филип Драган, Тодоровски Младенов Раде, Василевски Васил Душан, Манџуковски С. Стојан, Шишков Благоја, Костиќ Владимир и Маринковски Стојко на основачкото собрание, одржано на ден 17. IV. 1966 година.

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Фани Мирко Христовски, в.д. директор.

Членови на привремениот управен одбор се: Колевски Драган, Костовски Андреја, Христовски Фани, Станисавовски Васе и Славковски Стеван. Претседател на управниот одбор е Костовски Андреја.

Од Округниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 376/66. (1102)

Округниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 94, страна 835, книга III, е запишано под фирма: Угостителско слаткарско претпријатие „Снежана“ од Горче Петров — Бифе кај манастирот Св. Богојодица — Матка во карпата наречена Мечкина дупка. Предмет на работењето на бифето е: продажба на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци, продажба на производи од скара, домашни колбаси, суџуци, разни печења, сите видови слаткарски производи, сувомесни производи, кафе — бело и црно, кибрит, цигари и сите други производи според регистрацијата на претпријатието.

Бифето е основано од работничкиот совет на Угостителското слаткарско претпријатие „Снежана“ — Горче Петров, со одлука број 358 од 19. VI. 1966 година.

Раководител на бифето е Фидановски Петре Илија.

Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Округниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 361/66. (1103)

Округниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 250, страна 897, книга I, е запишано под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „Тигар“ — Криза Паланка — Претставништво во Скопје, улица „Луј Пастер“ број 5. Предмет на работењето на претставништвото е: склучување на договори за купопродажба на стока во име и за сметка на претпријатието.

Претставништвото е основано од работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо и мало „Тигар“ од Криза Паланка, а согласно со решението на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје број 04-5697 од 28. V. 1966 година.

Раководител на претставништвото е Стојчевски Ставре.

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Округниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 357/66. (1110)

Округниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 205, страна 229, книга IV, е запишана под фирма: Претпријатие за промет и преработка на млеко и млечни производи „Овче Поле“ од Скопје — Продавница број 32 — Скопје, гаселба, Сингелиќ. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на млеко и млечни производи, промет со деликатесни стоки, продажба на бело печиво и пиво во шишиња.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Претпријатието „Овче Поле“ од Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Кале — Скопје број 1562 од 28. II. 1966 година.

Раководител на продавницата е Дамовски Јосе.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Округниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 357/66. (1111)

Округниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 205, страна 229, книга IV, е запишана под фирма: Претпријатие за промет и преработка на млеко и млечни производи „Овче Поле“ од Скопје — Продавница број 41 во Скопје, Билгазар. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на млечни и деликатесни стоки и други артикли за кое е наменета работната организација.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Претпријатието за промет и преработка на млеко и млечни производи „Овче Поле“ — Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Кале — Скопје број 06-31888/65 од 14. IV. 1966 година.

Раководител на продавницата е Гуцев Душан.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Округниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 352/66. (1112)

Округниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 956, страна 581, книга IV, е запишана под фирма: Електро-инсталатерска задруга „Вардар“ во Скопје, улица „460“ број 2а. Предмет на работењето на задругата е: електринсталатерска дејност.

Задругата е основана од основачите: Митевски Мирослав, Цветковски Петре, Левајковски Александар, Петровски Томе, Жико Јовановиќ, Лазаровски Благоја, Стоилковски Кири, Горѓиевски В. Радивоје, Василевски Борис и Најденовски Васко на основачкото собрание одржано на ден 25. III. 1966 година.

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Митевски Мирослав, в.д. директор, во границите на овластувањето.

Членови на привремениот управен одбор се: Петровски Андреев Томе, претседател, Левајковски Василев Александар, Страшо Поптрајков, Цветковски Димчев Петре и Митевски Илиев Мирослав.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 189/66. (1113)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 77, страна 1023, книга III, е запишана под фирма: Претпријатие за дрвна индустрија „Треска“ од Скопје — Продавница за намештај број 6 во Горче Петров, улица „Маршал Тито“ број 35. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на производи од сопствено производство и производи на други дрвно-индустриски претпријатија поради дополнување на асортиманот.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Идадија — Скопје број 09/4-95 од 18. I. 1966 година.

Раководител на продавницата е Јосифовски Витан.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 427/66. (1136)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 901, страна 219, книга IV, е запишан под фирма: Претпријатие за производство и пренесување на електрична енергија „Електростопанство“ од Скопје — Погон „Мавровски хидроелектрани“ — Гостивар (со работните единици: Заеднички служби, Електрана Вруток, Електрана Равен, Електрана Врбен, Електромашинска работилница, Возен Парк и Градежна група). Предмет на работењето на погонот е: производство на електрична енергија; одржување на постројките и објектите; изведување на електромотажни, машински и градежни инвестициони објекти, автомеханичарски работи како и превезување на луѓе и стока. Со овие дејности погонот повремено врши услуги и на трети лица со цел за исползување на слободните капацитети.

Погонот е основан од работничкиот совет на Претпријатието за производство и пренесување на електрична енергија „Електростопанство“ — Скопје, со одлука број 1341/3 од 14 и 15. XII. 1965 година.

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Гере Дуке Герасимовски, директор, Здравко Зоте Богдановски, Владо Филип Јаневски и Миодраг Симе Наумчевски, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 455/66. (1137)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 272, страна 1298, книга I, е запишан под фирма: Шумски комбинат „Јавор“ од Гостивар — Склад во Гостивар, улица „Борис Кидрич“ број 104. Предмет на работењето на складот е: промет на големо и мало на сопствени производи и произ-

води за дополнување на својот асортиман и тоа: пар, градежно дрво, производи од дрво (шпер плочи, панел плочи, лессит, плевенити и слепи фурнир), градежна столарија (типизирана врата, прозори, ролетни, како и останати големи конструкции), готови производи на дрвена граѓа (паркет, бродски под, прагови за врата, ободни летви, ба-раки од дрво, дрвен јатлен, дрвени отпадоци и струготини) и огревно дрво.

Складот е основан од работничкиот совет на Шумскиот комбинат „Јавор“ од Гостивар, а согласно со одобрението на Собранието на општината Гостивар број 04-1035 од 23. II. 1966 година.

Раководител на складот е Гегоски Бошко.

Складот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 373/66. (1138)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 4, страна 9, е запишана под фирма: Земјоделски комбинат „Куманово“ од Куманово — Продавница во Куманово, улица „Тоде Мендол“ број 12а. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на месо и сувомесни производи, млеко и млечни производи, алкохолни пијалоци, вино и ракија во шишиња од сопствено производство.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Комбинатот, а согласно со решението на Собранието на општината Куманово број 15103/1 од I. VIII. 1964 година.

Раководител на продавницата е Арсовски Денко.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува комбинатот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 410/66. (1139)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 4, страна 9, е запишана под фирма: Земјоделски комбинат „Куманово“ од Куманово — Продавница во Куманово, улица „Моша Пијаде“ број 15. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на алкохолни пијалоци.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Земјоделскиот комбинат „Куманово“ — Куманово, а согласно со решението на Собранието на општината Куманово број 04-19146/1 од 28. III. 1962 година.

Раководител на продавницата е Цветковски Перо. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува комбинатот во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 412/66. (1140)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 4, страна 9, е запишана под фирма: Земјоделски комбинат „Куманово“ од Куманово — Бифе во Куманово, улица „Гоце Делчев“ број 40. Предмет на работењето на бифето е: продажба на мало на алкохолни и безалкохолни пијалоци, сувомесни производи, млечни и месни производи и конзерви.

Бифето е основано од работничкиот совет на Земјоделскиот комбинат „Куманово“ од Куманово, а согласно со решението на Собранието на општината Куманово број 04-29080/1 од 10. X. 1966 година.



Раководител на бифето е Трајковски Андон.

Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 413/66. (1141)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на ден 1. III. 1966 година, страна 256, реден број 1, е запишана под фирма: Осигурителен завод за СР Македонија — Филијала во Св. Николе (која ќе работи само на подрачјето на општината Св. Николе).

Филијалата ќе ги врши следните дејности:

— задолжителни осигурувања одредени со закон;

— доброволни осигурувања одредени со закон на Југословенската заедница на осигурувањето;

— доброволни осигурувања одредени со закон на заводот.

Филијалата организира и спроведува, согласно со важечките прописи, мерки за спречување настанување на опасности од кои е извршено осигурување на имоти или лица (превентивни мерки), како и мерки за намалување на штетите на осигурените имоти ако настани опасност (превентивни мерки).

Филијалата е основана од Осигурителниот завод за СР Македонија — Скопје.

Овластен потписник за потпишување на жиро сметката на филијалата е Трајан Коцев, в. д. директор.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на барањето на Осигурителниот завод за СР Македонија — Скопје од 1. III. 1966 година и одлуката на Собранието на општината Св. Николе број 01-3488 од 28. XII. 1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 51/66. (1064)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на ден 15. IV. 1966 година, страна 260, реден број 14, е запишана под фирма: Бензиска пумпна станица, со седиште во Св. Николе.

Бензиската станица ќе врши: продажба на горива и мазива — бензин и нафта и сите нафтени деривати.

Бензиската пумпна станица е основана од Земјоделско-индустрискиот комбинат „Овче Поле“ од Св. Николе.

Раководител на станицата е Нофко Санев Спасов, кој не е овластен да ја потпишува. Бензиската станица ќе ја претставува и потпишува директорот на комбинатот.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на одобрението на Отсекот за стопанство и финансии на Собранието на општината Св. Николе број 05-75 од 24. I. 1966 година и решението на комбинатот број 256 од 31. I. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 26/66. (1067)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на ден 15. IV. 1966 година, страна 260, реден број 15, е запишана под фирма: Продавница за продажба на добиточна храна и сите видови житарици, со седиште во Св. Николе.

Продавницата ќе врши: продажба на добиточна храна, сите видови житарици, кабата добиточна храна, како и сите видови нивни преработки.

Продавницата е основана од Земјоделско-индустрискиот комбинат „Овче Поле“ од Св. Николе.

Раководител на продавницата е Ѓорѓи Миланов Панов, кој не е овластен да ја потпишува. Продавницата ќе ја потпишува директорот на комбинатот.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на одлуката на работничкиот совет на Комбинатот број 1284 од 10. III. 1966 година и одобрението на От-

секот за стопанство на Собранието на општината Св. Николе број 05-2837/65 од 22. II. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 92/66. (1068)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на ден 26. I. 1966 година, страна 7, реден број 5, е запишана под фирма: Продавница, со седиште во Штип, улица „Ванчо Прке“. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на секакви видови чевли, спандуфли и други производи, како и кожна галантерија.

Раководител на продавницата е Добре Трајков Чамушов, кој не е овластен да ја потпишува. Продавницата ќе ја претставува и потпишува директорот на Кондурациско-сарачкото претпријатие „Колектив“ од Штип, Сане Авуков.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на одобрението на Одделението за стопанство на Собранието на општината Штип број 05-11047 од 4. XII. 1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 187/66. (1075)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на ден 10. II. 1966 година, страна 7, реден број 6, е запишана под фирма: Продавница, со седиште во Штип, улица „Пљачковица“.

Продавницата ќе ги врши следните дејности: продажба на кондурациски репродукционен материјал.

Продавницата е основана од Кондурациско-сарачкото претпријатие „Колектив“ од Штип.

Раководител на продавницата е Добре Петрев Коцев, кој не е овластен да ја потпишува. Продавницата ќе ја претставува и потпишува директорот на претпријатието.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на одобрението на Одделението за стопанство на Собранието на општината Штип број 05-7182 од 17. VIII. 1964 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 29/66. (1076)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 901, страна 219, книга IV, е запишан под фирма: Претпријатие за производство и пренесување на електрична енергија „Електростопанство“ од Скопје — Погон „Црноречки хидроцентрали“ во Кавадарци. Предмет на работењето на погонот е: инвестирање на капитална изградба за електростопански постројки.

Погонот е основан од работничкиот совет на Претпријатието за производство и пренесување на електрична енергија „Електростопанство“ — Скопје, со одлука број 1341/3 од 14 и 15. XII. 1965 година.

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Васил Пеев, директор, Јордан Грашевски, гл. инженер, и Миле Консулов, шеф на сметководството.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 458/66. (1142)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 8, страна 381, книга IV, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со отпадоци „Отпад“ од Скопје — Откупна станица „Кисела Вода“ — Скопје. Предмет на работењето на станицата е: откуп и продажба на сите видови отпадоци, индустриски сировини и отпадоци, стари употребливи предмети, фелерични стоки и некоректни стоки и градежни материјали на големо и мало.

Откупната станица е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие за промет со отпадоци „Отпад“ — Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје број 04-12384/65 од 18. VI. 1966 година.

Откупната станица ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Јосиф Фидановски, раководител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 409/66. (1145)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 901, страна 219, книга IV, е запишан под фирма: Претпријатие за производство и пренесување на електрична енергија „Електростопанство“ од Скопје — Погон „Електропренос“ — Скопје (со работните единици: Скопје, Битола и Заеднички служби на погонот).

Предмет на работењето на погонот е: пренесување на електрична енергија, одржување на постројките и објектите, изведување на електромонтажни, машински и градежни инвестициони работи, автотомеханичарски работи како и превезување на луѓе и стока со средствата за патен сообраќај, одржување и проширување на капацитетите на претпријатието. Со овие дејности погонот повремено врши услуги и на трети лица со цел за исползување на слободните капацитети.

Погонот е основан од работничкиот совет на Претпријатието за производство и пренесување на електрична енергија „Електростопанство“ — Скопје, со одлука број 1341/3 од 14 и 15. XII. 1965 година.

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Илија Јовановски, директор, Мичо Минчеровски и Пандиловиќ Пандил, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 454/66. (1146)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 901, страна 219, книга IV, е запишан под фирма: Претпријатие за производство и пренесување на електрична енергија „Електростопанство“ од Скопје — Погон „Термоелектрана Маџари“ во Скопје (со работните единици: Погон услуги, Заеднички служби).

Предмет на работењето на погонот е: производство на електрична енергија, одржување на електричната енергија, одржување на постројките и објектите, изведување на електромонтажни, машински и градежни инвестициони работи, автотомеханичарски работи како и превезување на луѓе и стока. Со овие дејности погонот повремено врши услуги и на трети лица со цел за исползување на слободните капацитети. Продажба на одвишок на тоplotна енергија.

Погонот е основан од работничкиот совет на Претпријатието за производство и пренесување на електрична енергија „Електростопанство“ — Скопје со одлука број 1341/3 од 14 и 15. XII. 1965 година.

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Перо Иван Георгиев, директор, Елена Александар Иванова и Пандо Боже Србиноски, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 456/66. (1147)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6. V. 1966 година под рег. број 42/55, книга I е запишано следното: Им престанува овластувањето за потпишување на Трчајлажоски Ј. Алексо и Шваргевски Т. Борис, досегашни потписници на Земјоделската задруга „Победа“ од село Сапотница.

Се овластува лицето Митревски В. Душан, книговодител, и Боримечковски Ристе, благајник, да ја потпишуваат задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 223/66. (933)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14. V. 1966 година под рег. број 3/66, книга II е за-

пишано следното: Се овластуваат Кузмановски Никола, книговодител, Владо Поповски, секретар, Власта Гафур, комерцијалист, да покрај досегашниот потписник Синан Фишта, в. д. директор, го потпишуваат Претпријатието за превоз на стоки и патници автотранспорт „Прогрес“ од Дебар.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 234/66. (939)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16. V. 1966 година под рег. број 12/65, книга II е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Стефановски Божиќ, досегашен потписник на Самостојниот погон во Охрид на Водостопанското претпријатие „Дрни Дрим“ од Струга.

Се овластува лицето Дејановски Павлов Петар, началник, да го потпишува погонот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 207/66. (945)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 24. V. 1966 година под рег. број 74/55, книга II е запишано следното: Им престанува овластувањето за потпишување на Петар Матоски, директор, и Горгоноски Милчо, шеф на сметководството, досегашни потписници на Трговското претпријатие „Нова трговија“ од Струга.

Се овластуваат лицата Стојановски Стојан, директор, Матовски Петар, комерцијален директор, и Еврова Оливера, шеф на сметководството, да го потпишуваат претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 232/66. (953)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 258, страна 955, книга I е запишано следното: Согласно со одлуката на работничкиот совет на Туристичкото претпријатие „Глобус“ — Куманово број 248 од 14. VI. 1966 година фирмата на претпријатието во иднина се менува и ќе гласи: Туристичко претпријатие „Глобустурист“ — Куманово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 383/66. (1107)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 587, страна 313 е запишано следното: Согласно со одлуката на работничкиот совет и елаборатот за економска оправданост, дејноста на Електротомеханичкиот сервис — Скопје во иднина се проширува и со: поправка на сметачки машини и машини за пишување, регистар каси и механографски машини во општествена сопственост, поправка на радиоапарати и транзистори, ТВ апарати, грамофони, магнетофони и други акустични уреди.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 318/66. (1116)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 77, страна 1023, книга III е запишано следното: досегашниот раководител на Продавницата во Скопје на улица „Гоце Делчев“ број 17 на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје, Андоновски Илија, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За раководител на гореспоменатата продавница е назначен Ристовски Ристо, кој нема да биде потписник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 386/66. (1118)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 353, страна 935, книга I е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавнич-

дата во Скопје број 3 на улица „Партизанска“ на Југословенскиот комбинат за гуми и чевли „Борово“ — Борово, Киро Стојановски, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За раководител на продавницата е назначен Јаневски Милан, кој ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 23. VI. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 417/66. (1123)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 923, страна 395, книга IV е запишано следното: Претпријатието на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај — Скопје е конституирано на ден 28. XII. 1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 443/66. (1152)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 234, страна 1432, книга I е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Претпријатието за промет и извоз на лековити билки и афион „Билка“ — Скопје, бидејќи се соединува со Фабриката за алкалоиди и фармацевтски производи „Алкалоид“ — Скопје во новососнованото претпријатието под назив: „Алкалоид билка“ — индустрија за фармацевтски, хемиски производи и промет со лековити билки — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 440/66. (1154)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 252, страна 753 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Фабриката за алкалоиди и фармацевтски производи „Алкалоид“ — Скопје, бидејќи се соединува со Претпријатието за промет и извоз на лековити билки и афион „Билка“ — Скопје во новоформираното претпријатието под назив: Индустрија за фармацевтски, хемиски производи и промет со лековити билки „Алкалоид билка“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 438/66. (1155)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 51, страна 147 е запишано следното: На досегашниот потписник на Графичкиот завод „Гоце Делчев“ — Скопје, Стефановски Борис, му престанува правото за потпишување.

За нови потписници на заводот се назначени следните лица: Гергивејски Александар, технички раководител, и Козаровски Кирил, секретар. Тие заводот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето со старите регистрирани потписници и тоа: Трајко Величковски, директор, Великовски Методија и Орцев Ѓорѓи Славчо, сметано од 28. VI. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 431/66. (1156)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 818, страна 871, книга III е запишано следното: Досегашниот раководител на Складот во Скопје на улица „Романија“ на „Лесина“ — трговско претпријатието за промет со дрво, дрвни производи и покуќанство — Љубљана, Бузацик Златко, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За раководител на споменатиот склад е назначен Буквиќ Тодор, кој ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 11. VI. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 369/66. (1157)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 674, страна 973, книга II е запишано следното: Досегашниот раководител на Стовариштето во Скопје на улица „Орце Николов“ број 44 на „Лесина“ — трговско претпријатието за промет со дрво, дрвни производи и покуќанство — Љубљана, Златко Бузацик, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов раководител на споменатото стовариште е назначен Буквиќ Тодор, кој ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 11. VI. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 370/66. (1158)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 736, страна 221 е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата во Скопје на улица „Орце Николов“ број 29 на „Лесина“ — трговско претпријатието за промет со дрво, дрвни производи и покуќанство — Љубљана, Златко Бузацик, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За раководител на гореспоменатата продавница е назначен Буквиќ Тодор, кој ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 11. VI. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 371/66. (1159)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 690, страна 1081, книга II е запишано следното: На досегашниот потписник на Комуналното претпријатието за градежа чистота — Скопје, Терзисевски Ламбро Живко, економист, му престанува правото за потпишување.

За нов потписник на претпријатието е назначен Петровиќ Никола Томислав, шеф на план и анализа. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите регистрирани потписници и тоа: Кирил Чавдар, директор, Тодоровски Неделко Тодор, шеф на сметководството, Јанковски Благоја, пом. директор, сметано од 28. VI. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 432/66. (1160)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 353, страна 935, е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата во Скопје на улица „Љубљанска“ на Југословенскиот комбинат за гуми и чевли „Борово“ од Борово, согласно со одлуката на работничкиот совет од 27. VI. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 439/66. (1161)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 66, страна 189 е запишано следното: На досегашниот потписник на Работната организација за стаклорезачки, стаклобрусачки и столарски услуги „Јавор“ од Скопје, Прошкиќ Перо, му престанува правото за потпишување.

За нови потписници на работната организација се назначени следните лица: Јордан Наумовски, раководител на стопанско-сметководниот сектор, и Ѓорѓи Атанасовски, шеф на книговодството. Тие организацијата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат со стариот регистриран потписник Димитровски Љубе, директор, сметано од 9. VI. 1966 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 363/66. (1162)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 77, страна 1023, книга III е запишано следното: Согласно со одлуките на работничките совети на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје и Шумското стопанство „Бабуна“ — Титов Велес, како и елаборатот за економската оправданост, кон Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје се припојува Шумското стопанство „Бабуна“ — Титов Велес.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 487/66. (1218)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 189, страна 503 е запишано следното: Дејноста на Претпријатието за обработка на тутун „Нада Бутнаковиќева“ — Титов Велес, согласно одлуката на работничкиот совет и елаборатот за економска оправданост, во иднина се проширува и со: услуги на граѓаните и правните лица со превоз на стока на територијата на СФРЈ, како и превоз на граѓани на територијата на СФРЈ и во територијата на СФРЈ.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 429/66. (1220)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 304, страна 1501, книга I е запишано следното: На досегашните потписници на Шумско-индустрискиот комбинат „Јелак“ — Тетово и тоа: Андро Јанковски, директор, и Перо Бошковски, шеф на комерцијален сектор, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За в. д. директор на комбинатот е назначен Перо Бошковски. Тој комбинатот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со стариот регистриран потписник Перо Јовановски, шеф на сметководството, сметано од 20. VII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 492/66. (1222)

### ИСПРАВКА

Во огласот објавен во „Службен весник на СРМ“ број 28 од 8 октомври 1966 година под огл. број 830 на страна 424, фирмата треба да гласи: Работна организација за производство на вар, камен и цера „Превалец“ — Титов Велес.

### РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. број 8, страна 29 е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите Земјоделската задруга „Вардар“ од село Радиовце, бидејќи со одлуката на задружниот совет на Земјоделската задруга „Вардар“ од село Радиовце од 30-I-1965 година и одлуката на задружниот совет на Земјоделската задруга „Вардар“ од село Брвеница број 634 од 2-VI-1965 година се припојува кон Земјоделската задруга „Вардар“ од село Брвеница.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 56/66. (241)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. број 195, страна 345, книга II е запишано следното: Согласно со одлуката на задружниот совет на Земјоделската задруга „Напредок“ од село Кадино број 100 од 23-III-1966 година, дејноста на Земјоделската задруга „Напредок“ од село Кадино во иднина се проширува и со: промет со градежен материјал, огревен материјал и колонијални стоки.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 168/66. (528)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на ден 3-XI-1965 година под ред. број 9, страна 60 е запишано следното: Досегашниот шеф на сметководството на Земјоделската задруга „Единство“ од Штип, Милан Филипов, е разрешен од должност. На негово место за шеф на сметководството е назначен Трајчо Стојков Давков.

Промената на шефот на сметководството е запишана во регистарот врз основа на одлуката на управниот одбор на задругата од 14-IV-1964 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 158/65. (321)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. број 80, страна 321 е запишано следното: На досегашните потписници на Земјоделската задруга „Венец“ од село Долни Дисац, Титоввелешко и тоа: Јордан Димов Најдов, службеник, и Марко Петров Атанасов, бригадир, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

Исто така му престанува правото за потпишување во својство управник на Најдо Анастасов Водасов, бидејќи е разрешен од таа должност, а и понатака останува на работа во задругата ипотписник на новата должност.

За нови потписници на задругата се назначени следните лица: Јанчев Илиев Илија, управник, и Марков Блажо, книговодител. Тие задругата ќе ја потпишуваат задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето со Најдо Водасов, службеник, сметано од 21-II-1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 102/66. (672)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 8-IV-1966 година под рег. број 14/55, книга II е запишано следното: Земјоделската задруга „Победа“ од село Долгаец, престана со својата работа и се брише од регистарот на задругите, поради припојување кон Земјоделското претпријатие „Прогрес“ од село Долнени.

Оваа промена е извршена врз основа одлуката од задружниот совет на Земјоделската задруга „Победа“ — село Долгаец број 372 од 19-III-1966 година и одлуката од работничкиот совет на Земјоделското претпријатие „Прогрес“ — село Долнени број 225 од 24-III-1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 174/66. (742)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. број 22, страна 51 е запишано следното: Досегашниот потписник на Земјоделската задруга „Напредок“ од село Иванковци, Младеновиќ Тодосие Драгомир, комерцијалист, и понатака останува на таа должност, но нема да биде потписник.

За нов потписник на задругата е назначен Стојменов Тончев Никола, шеф на сметководството. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со стариот регистриран потписник Војковски Младен, управник, сметано од 5-IV-1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 186/66. (775)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. број 29, страна 469 е запишано следното: Досегашниот управен одбор на Земјоделската задруга „Слободан Пепоски“ од село Вруток, Гостиварско, е сменет од должност. За членови на новиот управен одбор на задругата се избрани следните лица: Нуредија Сефера Куртиш, претседател на управниот одбор, Милошевски Митрев Љубомир, заменик претседател, Заими Мислима Јаја, Костоски Максима Коце, Киброски Соломона Гуре, Фетаи Фетос Намик, Столески Јаков Милош, согласно Записникот број 211 од 17-V-1966 година на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 297/66. (786)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 31-V-1966 година под рег. број 59/55, книга I е запишано следното: Земјоделската задруга „Јордан Пиперката“ од село Брезово, Битола, престана со својата работа и се брише од регистарот на задругите, поради припојување кон Земјоделската задруга „Пчела“ од село Доленци.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката од задружниот совет на Земјоделската задруга „Јордан Пиперката“ — село Брезово број 15 од 16-IV-1966 година и одлуката од задружниот совет на Земјоделската задруга „Пчела“ — село Доленци број 184 од 6-V-1966 год.

Од Окружниот стопански суд во Битола, бр. 272/66 (926)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на ден 16-IV-1966 година на страна 105, реден број 4 е запишано следното: досегашниот директор на Занаетчиската задруга колектив за довршни работи во високоградба „Македонија“ од Берово, Јован Илија Китилски е разрешен од должност. На негово место за управник е назначен Мирко Борисов Солтиров.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на одлуката од работничкиот совет на задругата број 436 од 30-XII-1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи број 3/66. (976)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на ден 13-V-1966 година на страна 105, реден број 5 е запишано следното: Се менува фирмата на Занаетчиската задруга колектив за довршни работи во високоградба „Македонија“ од Берово, која за натака ќе се вика Занаетчиско градежно претпријатие „Македонија“ — Берово.

Промената на фирмата на задругата е запишана во регистарот врз основа на одлуката на членовите на работната организација.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 109/66. (977)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на ден 10-VI-1966 година на страна 112, реден број 6 е запишано следното: Се проширува дејноста на Земјоделската задруга „Брегалница“ од село Бурилчево, Кочанско, уште со следните дејности:

1. Експлоатација на определени минерални суrowини и тоа:

— собирање на површински камен на целата територија на општината Кочани,

— вадење песок во реката Брегалница исклучиво во атарот на с. Бурилчево и с. Кучичино,

— вадење камен за градба на куќи и други цели во атарот на селата Кучичино, Теранци, Нивичани и Пантелеј.

Проширувањето на дејноста е запишано во регистарот врз основа на одлуката на задружниот совет на задругата број 127/1 од 31-III-1966 година и решението на Одделението за стопанство на Собранието на општината Кочани број 03-2169 од 1-IV-66 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 117/66. (997)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на ден 14-VI-1966 година на страна 112, реден број 6 е запишано следното: Досегашниот благајник на Земјоделската задруга „Брегалница“ од село Бурилчево, Кочанско, Тоде Јованов Крстов, е разрешен од должност. На негово место за комерцијалист е назначен Живко Ангелов Стојанов.

Промената на потписникот е запишана во регистарот врз основа на одлуката на управниот одбор на задругата број 127 од 23-IV-1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 118/66. (998)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на ден 16-IV-1966 година на страна 89, реден број 4 е запишано следното: Досегашниот управник на Земјоделската задруга „Градинар“ од село Банско Струмица, Димо Каламутов, е разрешен од должност. На негово место за управник е назначен Димитар Цветанов Горѓиев.

Како втор потписник на задругата е овластен Душко Павлов Пеџанов, шеф на сметководство, кој во отсутност на управникот ќе ја потпишува жиросметката на задругата.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на поднесената пријава од страна на управникот на задругата број 270 од 4-III-1966 година и одлуката на задружниот совет на задругата од 25-I-1966 год.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 67/66. (1055)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на ден 6-VI-1966 година на страна 41, реден број 8 е запишано следното: Досегашниот шеф на книговодството на Општината земјоделска задруга „Овче Поле“ од Св. Николе, Стојмир Трајчев Стојчевски, е разрешен од должност. На негово место за шеф на сметководството е назначен Љубе Ванев Јовев, кој заедно со управникот ќе ја потпишуваат жиросметката на задругата.

Промената на шефот на сметководството е запишана во регистарот врз основа на одлуката на задружниот совет на задругата број 1044 од 26-XI-1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 181/65. (1070)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на ден 15-IV-1966 година на страна 62, реден број 6 е запишано следното: Се проширува предметот на работењето на Земјоделската задруга „Стојан Калеов“ од село Крупиште, кое се состои во: откуп на кожи и волна со магазински простор во село Крупиште.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на одлуката од задружниот совет и управниот одбор на задругата број 06-59/1 од 22-I-1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 56/66. (1085)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. број 23, страна 97 е запишано следното: На досегашниот потписник на Земјоделската задруга „Иво Рибар Лола“ од село Нова Брезница, Ангеловски Блаже Горѓи, директор, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За нов в. д. директор на задругата е назначен Китановски Стојанов Михајло, в. д. директор. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со стариот регистриран потписник Здравевски Цветков Павле, магационер, сметано од 20-VI-1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 404/66. (1120)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. број 115, страна 489 е запишано следното: На досегашните потписници на Земјоделската задруга „Пролетер“ од село Шивец и тоа: Никола Лазов, управник, и Дончо Коцев, член на управниот одбор, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За нови потписници на задругата се назначени следните лица: Трајче М. Крстов, в. д. директор, и

за книговодител Јанчевски Г. Боро. Тие задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Глигор Петров, член на управниот одбор, сметано од 12-III-1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 460/66. (1192)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. број 79, страна 281 е запишано следното: Досегашниот директор на Земјоделската задруга „Пекарев“ од Неготино, Малиминов Бранко, е разрешен од должноста и му престанува правото за потпишување.

За директор на задругата е назначен Дебников Живко, инженер агроном. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува сметано од 28-VI-1966 година. Со старите регистрирани потписници: Бојаџиев Љупчо, шеф на сметководството, и Димитар Донеv, магационер.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 430/66. (1194)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. број 25, страна 97 е запишано следното: На досегашниот в. д. директор на Земјоделската задруга „Иво Рибар Лола“ од село Нова Брезница, Китановски Стојанов Михајло, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должноста.

За директор на задругата е назначен Јовановски Трпев Јован. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со стариот регистриран потписник Здравевски Цветков Павле, магационер, сметано од 22-VII-1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 499/66. (1212)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. број 22, страна 547, книга I е запишано следното: На досегашниот потписник на Земјоделската задруга „Напредок“ од село Иванковци, Титоввелешко, Бојковски Младен, управник, му престанува правото за потпишување.

За в. д. директор на задругата е назначен Горѓиев Сарафина Милан. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со стариот регистриран потписник Стојменов Тончев Никола, сметано од 20-VII-1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 491/66. (1221)

### ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот округли печат на Задругата „Пушкин“ — Скопје под назив: „Градежно занатска услужна станбена задруга „Пушкин“ — Скопје“, се огласува за неважен. (6363)

Загубениот печат на Основното училиште „Влазници“, село Србиново, под назив: „Основно училиште „Влазници“, с. Србиново“, се огласува за неважен. (6327)

### МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

#### РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Здравствена легитимација бр. 342496, издадена од ЗСО — Скопје на име Иван Марковски, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Савија Селманова, Скопје. (4342)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Перо Димитриевски, Скопје. (4343)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ружди Аслами, Скопје. (4344)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Родна Мирчевска, с. Оризари Скопје.

Здравствена легитимација бр. 92519, издадена од КЗСО — Прилеп на име Мине Ц. Костевски, с. Старавина, Битола. (4347)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Кенан Асанов, Скопје. (4346)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Славе Димовски, с. Рапеч, Битола. (4348)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 2771, издадена од ЗСО — Кратово на име Стојна Славкова Ангеловска, с. Пендак, Кратово. (4349)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 2780, издадена од ЗСО — Кратово на име Диена Славкова Ангеловска, с. Пендак, Кратово. (4350)

Работна книшка на Светозар Драгој, Кавадарци. (4351)

Здравствена легитимација бр. 808, издадена од ЗСО — Тетово на име Иван Шајловски, с. Непроштено, Тетово. (4352)

Здравствена легитимација на име Кона Ристовска, с. Јегуновце, Тетово. (4353)

Здравствена легитимација бр. 71, издадена од КЗСО — Пробиштип на име Елажко Василев Зафирев, с. Добрево, Пробиштип. (4354)

Возачка дозвола бр. 670, издадена од СВР — Битола на име Пецо Ташевски, ул. „Андон Слабејко“ бр. 4, Прилеп. (4355)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Роза А. Јандреска, с. Тополчанци, Прилеп. (4356)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Босилка С. Кипријановска, с. Табановце, Куманово. (4357)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено до Основното училиште во с. Вранештица на име Стојмир Стојков Таневски, с. Вранештица, Кичево. (4357)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филиџана — Ресен на име Боре Настевски, с. Дрвени, Ресен. (4359)

Здравствена легитимација на име Перо Јовановски, ул. „П. Гули“ бр. 29, Тетово. (4361)

Работна книшка бр. 144093 на име Саво Ристовски, ул. „Илинденска“ бр. 55, Тетово. (4362)

Здравствена легитимација бр. 46312, издадена од ЗСО — Гостивар на име Исмаил Д. Исмаили, с. Жировница, Гостивар. (4363)

Здравствена легитимација бр. 26345, издадена од ЗСО — Скопје на име Даница Сарџовска, Скопје. (4364)

Работна книшка бр. 9885/54, издадена од Биро за посредување на трудот Скопје на име Георги И. Андоноски, Скопје. (4365)

Здравствена легитимација на име Везиула Лутви Алимовски, ул. „29 Ноември“ бр. 2, Ресен.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Горѓи Денески, Скопје. (4363)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Муамед Р. Усеин, Скопје. (4369)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ристо Гаврилоски, Скопје. (4370)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Никола Пенџовски, Скопје. (4371)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Хасан Црнврсанин, Скопје. (4372)

Здравствена легитимација бр. 22665, издадена од ЗСО — Струга на име Ана Бујаровска, Струга.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Руфат И. Јакупов, Скопје. (4374)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сакип Сакипов, Скопје. (4375)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Дане Биљановски, Скопје. (4376)

- Здравствена легитимација бр. 458704, издадена од ЗСО — Скопје на име Даница Чаврак, Скопје.
- Воена книшка издадена од Воен отсек — Скопје на име Горѓи Ј. Маневски, Скопје. (4378)
- Диплома за завршена педагошка гимназија, издадена од Гимназијата „Никола Карев“ — Скопје на име Гордана Ц. Николовска, Скопје. (4379)
- Здравствена легитимација бр. 360169, издадена од ЗСО — Скопје на име Јелица Костадиновска, Скопје. (4380)
- Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Берово на име Ариф Сулиманов, Берово. (4381)
- Здравствена легитимација бр. 42784, издадена од Битола на име Кочо Стерјовски, ул. „Свети Наум“ бр. 1/3, Битола. (4382)
- Работна книшка рег. бр. 7339, серија бр. 11866, издадена од Прилеп на име Мевлиде Асаноска Расимоска, ул. „Дабнички Завој“ бр. 107, Прилеп.
- Здравствена легитимација бр. 64192, издадена од ЗСО — Прилеп на име Даница Колеска, ул. „Мирче Ацев“ бр. 80, Прилеп. (4385)
- Свидетелство бр. 01-33/7 за завршено II година, издадено од Гимназијата „Браќа Миладинови“ — Битола, на име Десанка Гурчевска, с. Инче Македонски Брод. (4386)
- Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Гевгелија на име Тена Тодор Тасева, ул. „Јосиф Јосифовски“ бр. 46, Гевгелија. (4387)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 109, издадена од ЗСО — Кочани на име Петко Стојанов Ташев, с. Драгобраште, Веница. (4388)
- Ученичка книшка бр. 8, издадена од Училиштето „Др. Трифун Пановски“ — Битола на име Гоце Ѓорѓиевски, ул. „8“ бр. 36, Битола. (4389)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Аца Груевска, ул. „Хр. Карпош“ бр. 676, Битола. (4390)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Димитрија П. Петровски, с. Маково, Битола. (4391)
- Здравствена легитимација бр. 11115 на име Тодорка Тасева, ул. „Осма велешка бригада“ бр. 24, Т. Велес. (4392)
- Здравствена легитимација бр. 844/34, издадена од Гостивар на име Зудија Рушановиќ, ул. „Балиндољска“ бр. 15, Гостивар. (4393)
- Здравствена легитимација бр. 61700, издадена од ЗСО — Гостивар на име Горан Иван Иванов, с. Чајле, Гостивар. (4394)
- Здравствена легитимација бр. 18337, издадена од КЗСО — Гостивар на име Ахмет Зендели, с. Градец, Гостивар. (4395)
- Здравствена легитимација бр. 18330, издадена од КЗСО — Гостивар на име Ибрахим Зендели, с. Градец, Гостивар. (4396)
- Здравствена легитимација бр. 85658 на име Слабана Пауновска, ул. „Беломорска“ бр. 15, Тетово. (4397)
- Здравствена легитимација на име Наир Вајрами, ул. „Пробиштип“ бр. 25, Тетово. (4398)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Сане М. Тодоров, с. Тркане, Кочани. (4400)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бахрие Ф. Целадин, Скопје. (4401)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сенан Буњаку, Скопје. (4402)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Велика Вучкова, Скопје. (4403)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ремзија Сулејман, Скопје. (4404)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Софија Колева, Скопје. (4405)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љубица Д. Стаменкова, Скопје. (4406)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ленче Огњановска, Скопје. (4407)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Александра Атанасова, Скопје. (4408)
- Здравствена легитимација бр. 450613, издадена од ЗСО — Скопје на име Стојна Јурукоска, Скопје. (4409)
- Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Мирвет и Нејзи Љута, Скопје.
- Работна книшка бр. 1843, издадена од КР Паланка на име Велии Арсовски, Скопје. (4411)
- Здравствена легитимација бр. 287023, издадена од ЗСО — Скопје на име Невена Стојановска, Скопје. (4412)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Косовска Митровица на име Петар Илиќ, Скопје.
- Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Јасана, Верка и Драги Станојкоски, Скопје. (4414)
- Ученичка книшка за завршено V одделение на име Николче Николов, Скопје. (4415)
- Здравствена легитимација издадена од ВП. 4036 — Скопје на име Александар Ивановски, Скопје. (4416)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Божанка С. Божиновска, Скопје. (4417)
- Здравствена легитимација бр. 357672, издадена од ЗСО — Скопје на име Велика Митревска, Скопје.
- Здравствена легитимација бр. 169189, издадена од ЗСО — Скопје на име Лилјана Михајлова, Скопје. (4419)
- Работна книшка бр. 1243/62, издадена од Бирото за посредување на трудот Скопје на име Стојман Андријевски, Скопје. (4420)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Петар Максимовски, Скопје. (4421)
- Здравствена легитимација бр. 455160, издана од ЗСО — Скопје на име Восилка П. Јеглиќ, Скопје. (4422)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Џефрие В. Зулфи, Скопје. (4423)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Илчо Дојчинов, Скопје. (4424)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Миле Арсовски, Скопје. (4425)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милица Арсовска, Скопје. (4426)
- Работна книшка бр. 222, издадена од Скопје на име Мамер Шаинов, Скопје. (4427)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Садија Шаин, Скопје. (4428)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кочани на име Ванко Спасов, Скопје. (4429)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Умран Таир, Скопје. (4430)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трајче Камчевски, Скопје. (4431)
- Здравствена легитимација бр. 2711, издадена од ЗСО — Кр. Паланка на име Стојанка Цветкова, Скопје. (4432)
- Здравствена легитимација бр. 1902, издадена од КЗСО — Крушево на име Славко Јонче Настески, с. Растејца, Крушево. (4433)
- Здравствена легитимација бр. 8822, издадена од КЗСО — Дебар на име Шаин Дика, ул. „Здравко Чокоски“ бр. 7, Дебар. (4434)
- Работна книшка рег. бр. 8233, серија бр. 0770026 издадена од Демир Хисар на име Мито Д. Давидоски, с. Жван Д. Хисар. (4435)
- Здравствена легитимација бр. 21219, издадена од КЗСО — Гостивар на име Нериман Чупи, ул. „Тодор Богдански“ бр. 55, Гостивар. (4436)
- Здравствена легитимација бр. 805876, издадена од Нови Пазар на име Роза Стојкоска, с. Вевчани, Струга. (4437)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Крстана Златеска, ул. „Орде Чопела“ бр. 71, Прилеп. (4438)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Струга на име Закарја Крстеска, с. Вишни, Струга. (4439)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Ресен на име Мите Бојчевски, с. Царев Двор, Ресен. (4440)

Сообраќајна дозвола за мотор „ВW“ рег бр. ТВ. 10—561 на име Тодор Сиљановски, с. Извор, Т. Велес. (4441)

Здравствена легитимација бр. 22190, издадена од ЗСО — Т. Велес на име Александар С. Илиев, ул. „Д. Груев“ бр. 68, Т. Велес. (4442)

Возачка дозвола бр. 1263, издадена од ОВР — Т. Велес на име Горѓи Р. Јанчев, с. Градско, Т. Велес. (4443)

Возачка дозвола бр. 10561 на име Тодор Костов Сиљановски, с. Извор, Т. Велес. (4444)

Здравствена легитимација бр. 23922 на име Тинка К. Џинева, с. Нови Дојран, Гевгелија. (4445)

Здравствена легитимација на име Тодор Дончев Митрев, Кавадарци. (4446)

Здравствена легитимација на име Родна Камчева, ул. „Ванко Гунев“ бр. 20, Кавадарци. (4447)

Здравствена легитимација бр. 10885 на име Дежа А. Јазарова, с. Бистреници, Неготино. (4448)

Здравствена легитимација бр. 989 на име Славе Тонев, с. Војшанци, Неготино. (4449)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 1649, издадена од КЗСО — Штип на име Стојко Давков Левков, с. Г. Балван, Штип. (4450)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Димитрија Стефановски, Скопје. (4451)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трајан Соколовски, Скопје. (4452)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Асип Селимов, Скопје. (4453)

## КОНКУРСИ

### СОВЕТОТ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ

распишува

#### КОНКУРС

##### I. ЗА ФАКУЛТЕТСКИ СОРАБОТНИЦИ:

- Еден асистент по предметот инфективни болести,
- Еден асистент по предметот интерна медицина,
- Еден асистент по предметот ортопедија,
- Еден асистент по предметот дентална патологија.

##### II. ЗА СТРУЧЕН ПЕРСОНАЛ:

- Еден хемичар со висока стручна спрема на Институтот за физиологија,
- Еден лаборант — хемичар со средна стручна спрема на Институтот за биохемија.

Кандидатите под точка I со пријавата таксирани со 50 динари таксена марка треба да подне-

сат потребни документи за избор во соодветното звање по чл. 181, 182, 183, 184, 185 и 186 од Статутот на Медицинскиот факултет — Скопје.

Кандидатите под точка II треба да поднесат потребни документи предвидени во Законот за работните односи.

Кандидатите кои се во работен однос треба да приложат и потврда од установата за согласност дека можат да конкурираат и ако бидат избрани дека ќе бидат ослободени од работа.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на Медицинскиот факултет — Скопје. (1434)

### СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ

— СКОПЈЕ

распишува

#### КОНКУРС

##### I. За пополнување на следниве работни места:

1. за по еден наставник (во сите звања) за предметите:

- алгебра,
- физичка хемија,
- одбрани поглавја од органска хемија,
- петрографија и минерологија,
- географија на СФРЈ и географски области на СФРЈ.

2. за двајца асистенти при Физичкиот институт;

— за еден асистент при Хемискиот институт;

— за двајца асистенти при Ботаничкиот завод.

II. Во смисла на членот 150 од Законот за високото школоводство на СРМ:

— за еден асистент при Ботаничката градина.

Кандидатите за наставничките звања од овој конкурс треба да ги исполнуваат условите по чл. 130 и 131 од споменатиот Закон.

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на Факултетот. Кон пријавите се приложуваат куса биографија и список на научните трудови, со по еден примерок од истите.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. (1435)

#### СОДРЖИНА

Страна

151. Одлука за доделување средства од Резервниот фонд на Социјалистичка Република Македонија — — — — — 473
152. Одлука за поблиските услови за одобрување кредити за вложувања во основни и трајни обртни средства во земјоделството и шумарството во периодот 1965/1970 година — — — — — 473